

1	Наслов на наставниот предмет	<b>ОРАЛНА ХИРУРГИЈА 1</b>			
2	Код	ДОР402			
3	Студиска програма	Интегрирани студии од I и II циклус по дентална медицина			
4	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Катедра за орална хирургија			
5	Степен (прв, втор, трет циклус)	Интегрирани студии од I и II циклус			
6	Академска година / семестар	4. година, VII и VIII семестар	7	Број на ЕКТС кредити	8
8	Наставник	Проф.д-р Б.Величковски, Проф.д-р М.Пеева Петреска, Проф.д-р О.Димитровски, Проф.д-р М.Кацарска, Проф.д-р Е.Јанев, Проф д-р Д.Велеска Стевковска			
9	Предуслови за запишување на предметот	Отслушани сите задолжителни предмети од 5 и 6 семестар и положени сите задолжителни предмети од 3 и 4 семестар.			
10	<p><b>Цели на предметната програма (компетенции):</b></p> <p>Основно познавање од анамнестичките и клинички методи за евалуација на пациентите од оралнохируршки аспект</p> <p>Основно познавање од методите и начинот на изведување на локална инфилтративна анестезија</p> <p>Основно познавање на оралнохируршкиот инструментариум и инструментите за екстракција на заби</p> <p>Оспособен е за поставување на дијагноза и диференцијална дијагноза</p> <p>Оспособен е за одредување на план на терапија</p> <p>Оспособен е за изведување на одредени терапевски постапки (методи на локална инфилтративна анестезија, типични и атипични екстракции на заби, типични и атипични екстракции на заби кај пациенти со ризик, третман на компликации поврзани со локална инфилтративна анестезија и компликации поврзани со екстракција на заби)</p> <p>Пошироко познавање во однос на одредена оралнохируршка казуистика</p> <p>Одонтогени и неодонтогени цисти на вилиците и хируршки третман</p> <p>Превенција и згрижување на оралнохируршките компликации</p> <p>Оралнохируршки-ортодонтски интервенции</p> <p>Оралнохируршки интервенции во детска возраст</p> <p>Дентални графтови</p> <p>Претпротетска хирургија</p> <p>Примена на коскени графтови и алопластични материјали во орофацијалната регија</p> <p>Присуство на студент во операциона сала.</p>				
11	<b>Содржина на предметната програма:</b>				
	<b>Предавања</b>				<b>час</b>
	Анатомска топографија на орофацијалната регија: остеологија, мускули, васкуларизација и инервациони зони				2
	Принципи на асепса и антисепса Предоперативна евалуација на пациент за оралнохируршка интервенција				2
	Патофизиолошки механизми на болката од оралнохируршки аспект Локална инфилтративна анестезија и видови на локални анестетици				2
	Терминална инфилтративна анестезија во горната и долната вилица				2
	Спроводни анестезии во горна вилица- интраорални и екстраорални методи				2
	Спроводни анестезии во долна вилица- интраорални и екстраорални методи				2
	Локални и општи компликации при изведување на локална анестезија				2
	Инструменти за егзодонција во горна и долна вилица и орално-хируршки инструментариум				2
	Принципи на егзодонција Типични екстракции во горна и долна вилица				2
	Атипични екстракции во горна и долна вилица Компликации во тек на екстракција на заби				2

	Зараснување на екстракциона рана Компликации по екстракција на заби	2
	Оралнохируршки аспекти кај пациенти со ризик	4
	Акутна одонтогена инфекција	2
	Колоквиум 1	2
	Комплексна одонтогена инфекција	2
	Основни принципи во хирургија	1
	Хронични периапикални процеси	2
	Тераписки постапки на хронични периапикални процеси	2
	Импактирани заби	2
	Ртг во оралната хирургија	2
	Превенција и третман на ургентни состојби	2
	Колоквиум 2	2
	Вкупно	45
	<b>Практична настава</b>	час
	Запознавање со задачите, целите и методите на предметот орална хирургија Запознавање со постапките и апаратите за стерилизација, асепса и антисепса	2
	Анамнеза од оралнохируршки аспект Екстраорален и интраорален клинички преглед	2
	Анатомска топографија на орофацијална регија – os maxillae, инервациони зони и изведување на терминална анестезија во горна вилица	2
	Анатомска топографија на орофацијална регија – os mandibullae, инервациони зони и изведување на терминална анестезија во долна вилица Спроводна анестезија за оралните гранки на n mandibullaris (n alveolaris inferior, n lingualis, n buccalis)	2
	Локални и општи компликации во тек и по изведување на локална анестезија	2
	Демонстрација на инструменти за екстракција на заби во горна вилица и орално-хируршки инструментариум	2
	Демонстрација на инструменти за екстракција на заби во долна вилица	2
	Принципи на егзодонција	2
	Типични екстракции на одделни морфолошки групи на заби	12
	Колоквиум 1	2
	Типични екстракции на одделни морфолошки групи на заби	18
	Атипични екстракции на заби во горна и долна вилица	6
	Компликации во тек на екстракција на заби	3
	Компликации по екстракција на заби	3
	Типични и атипични екстракции кај пациенти со ризик	9
	Присуство на студент во операциона сала при изведување на оралнохируршка интервенција	3
	Колоквиум 2	3
	Вкупно	75
12	Методи на учење: интерактивна настава (теоретска), работа во мали групи (вежби) и други облици предвидени со заедничките критериуми на ЕКТС	
13	Вкупен расположив фонд	240 часа

	на време					
14	Распределба на расположивото време	Предавања-45 часа, вежби – 75 часа, домашно учење и други активности- 120 часа				
15	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	45 часови		
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	Вежби – 75 часови		
15	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи			
		16.2.	Самостојни задачи			
		16.3.	Домашно учење	120 часови		
16	Начин на оценување	17.1.	Тест 1 Тест 2	20 бодови 10 бодови		
		17.2.	Редовност на теоретска настава Редовност и активност на практична настава	3 бода 7 бода (2+5)		
		17.3.	Завршен(усен ) испит	60 бодови		
17	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 59 бода		5 (пет) (F)		
		од 60 до 67 бода		6 (шест) (E)		
		Од 68 до 75 бода		7 (седум) (D)		
		од 76 до 84 бода		8 (осум) (C)		
		од 85 до 93 бода		9 (девет) (B)		
		од 94 до 100 бода		10 (десет) (A)		
18	Услов за потпис и полагање на завршен испит	За да добие потпис студентот е потребно да ги исполни обврските за време на теоретската и практичната настава.				
19	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик				
20	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација од страна студентите, контрола на асистентите во изведување на практичната настава и проценка на постигнатиот успех на студентите, како и проодноста на студентите кои го положиле предметот				
21	<b>Литература</b>					
	22.1.	<b>Задолжителна литература</b>				
		Ред. бр.	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1	Каргова А.	Анатомија на глава и врат	Просветно дело, Скопје	1982
		2	Марковиќ А.	Практикум оралне хирургије	Стоматолошки факултет, Белград	2011
		3	Тодоровиќ Љ.	Анестезија у стоматологији	Београд: Наука	2001
		4	Тодоровиќ Љ.	Орална хирургија	Београд: Наука	2002
		5	Џејмс Р. Хуп	Современа орална и максилнофацијална хирургија	Арбериа Дизајн	2017
6		Наставниците на катедрата за	Авторизирани и систематизирани			

		орална хирургија	предавања		
	7	Кацарска М. Ј.	Дијагноза и хируршка терапија на периапикалните инфламаторни лезии	УКИМ- Стоматолошки факултет, Скопје	2013
	8	Петровиќ В.	Периапикалне лезије	Београд: Веларта	2001
	9	Кнежевиќ Г.	Орална хирургија	Медицинска наклада, Загреб	2003
22.2.	<b>Дополнителна литература</b>				
	Ред . бр.	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1	Stanley Malamed	Local anesthesia	Elsevier	2011
	2	Fragiskos D.	Oral surgery	Springer	2007
	3	Stanley Malamed	Medical emergencies in the dental office	Mosby, Elsevier	2007
	4	James W. Little	Dental Management of the Medically Compromised Patient	Elsevier, Mosby	2013
	5	Peterson Larry J.	Contemporary oral and maxillofacial surgery	Mosby Year Book, Inc	1993